

Тина Даутовска е родена во 1914 година во селото Дреново, Леринско. Кај неа годините го направиле своето, па едвај успеавме да дознаеме нешто за нејзиното учество во Граѓанската војна во Грција.

Даутовска се потсетува за тоа како во 1947 година, неа и нејзините соборци, ги мобилизирала војската и ги однела во планините. Таа им ветувала дека во случај да се ослободат од монархофашистите, Македонците ќе ги добијат правата кои ги заслужуваат, а ќе имаат можност да се образуваат на мајчин јазик.



"Не можевме да ѝ се спротивставиме на мобилизацијата. Цели села беа испразнети, во нив немаше луѓе. Ни дадоа пушки и нè однесоа во планините. Дејствувавме во околината на Грамос и на Вичо. Јас со пушката на рамо имав задача да ја чувам војската додека таа спиеше. Всушност, јас воопшто не спиев. Оваа задача ја извршував во текот на целата војна", вели Даутовска.



НИ ДАДОА ПУШКИ И НÈ ОДНЕСОА ВО ПЛАНИНИТЕ

ДОДЕКА ВОЈСКАТА СПИЕШЕ, ЈАС ЧУВАВ СТРАЖА!

Тина не била ранета во војната, но напомува за тоа како во борбите внимавале да не паднат во рацете на непријателот. По капитулацијата на ДАГ,

таа заминала за Русија. Во оваа држава, како што раскажува Даутовска, добро ги пречекале. Русите им дале и пари, и храна, и облека. Таму работела како мајка на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Во Скопје дошла во 1966 година.

плод. Па, затоа и овие неколку реченици запишани за неа нека бидат доволен доказ за генерациите кои доаѓаат, за тоа како треба да се брани татковината.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Нашите напори да напишеме нешто повеќе за нејзиното учество во војната и за животот во Русија не вредија со

(Серијата "Секавања" се реализира во соработка со Ташко Јованов)

ЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: ЈАНИ ИЛКОВСКИ



За своето учество во Граѓанската војна во Грција говори и Јани Илковски. Роден е во село Шештево, Костурско, во 1932 година. Во селото живеел до шеснаесетгодишна возраст, а на 17 години веќе заминал во планините да се бори против монархофашистите.

"Во февруари 1947 година, како доброволец, заминав во партизанските редови. Моја прва дестинација беше Вичо, иако немаше планина каде не сум бил. На почетокот постарите партизани ни кажуваа како се ракува со оружјето и како се брани територијата. Извршував курирска задача, односно моја обврска беше да го испитам теренот и да ѝ соопштам на војската дали може да се сконцентрира во некое место, а носев и писма", вели Илковски.

КАКО КУРИР ГО ИСПИТУВАВ ТЕРЕНОТ

Ја истакнува првата акција на неговиот вод против монархофашистите во селото Света недела.

Во 1949 година бил ранет во градот Ардеа. По ранувањето се лекувал во катлановската болница, а бидејќи раната му била многу голема го префрлиле во бањите во Бугарија. Откако оздравел го однеле во градот Брковица на границата меѓу Бугарија и Романија. Животниот пат го продолжил во Чешка каде биле неговата мајка и сестра. Всушност, во таа држава заминал во 1951 година и таму останал 15 години. Во 1966 година дошол во Скопје.

БОРБАТА ПРОТИВ МОНАРХОФАШИСТИТЕ ЈА ПОЧНАЛ
НА 17-ГОДИШНА ВОЗРАСТ



FA. ALIJA DAUTOSKI

POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTN. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT !

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | Büro Makedonija Tel. 048 / 473 315 Mob. 070 / 711 788 | Büro Stuttgart Tel. 0711 / 8 17 78 72 Fax 0711 / 8 17 78 73 Mob. 0171 / 5 46 32 20 |
|---|---|--|--|

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de 0172 / 7 62 20 49